

Подобрување на патната мрежа за развој на руралната прекугранична област - АГРАС



Општините од Југоистокот работат на тоа да изградат систем со кој ќе се обезбеди подобар стандард на живеење на граѓаните преку процесот на децентрализација. Тоа ќе го постигнат преку воведување на функционална и ефикасна администрација, која ќе работи по принципите на локалната демократија и одржлив развој, како и со рационало користење на ресурсите за создавање на можности за развој на идните генерации. Со цел да се исполнат овие принципи треба да се создадат потребните предуслови за подобро планирање и хармонизирање на општинските стратешки документи, како и да се даде приоритет на проектите за развој на патна инфраструктура во Југоисточниот плански регион.



Краток преглед на проектот:

Водечки партнер:

- Регион Централна Македонија
(Р. Грција)

Партнери:

- Центар за развој на Југоисточен
плански регион (Р. Македонија)

Времетраење:

15 Месеци

Финансирано од:


Овој проект е кофинансиран од
Европската Унија и Националните
фондови на земјите учеснички преку
ИПА програмата за прекугранична
соработка Р. Грција - Р. Македонија
2007-2013

Цел на проектот:

Добивање на вредни податоци преку
изработка на Студијата на Можности и
Техничката Документација за локалниот
пат Ѓавато - Грчиште на која
економскиот развој во регионот ќе се
базира

Контакт:

Жулиета Ѓуркова - координатор на
проектот
ул. Боро Џони бр. 10
2 400 Струмица
моб. 072/ 304-612
Тел. / факс 034/ 340-139
E-mail: zulieta.gjurkova@rdc.mk



Цели на проектот

- Создавање на силна основа за подобрување на инфраструктурата во двата региони (Регион Централна Македонија – Р. Грција и Југоисточниот регион – Р. Македонија);
- Подобрување на економскиот развој;
- Зголемување на прекуграничната соработка;
- Подобрување на условите за трговија и туризам.

Очекувани резултати

- Извршена анализа и подготвена Студија на можности за постоечката инфраструктура во ЈИПР;
- Елаборирана техничка документација за локалниот пат Ѓавато – Грчиште;
- Испечатена и доставена Студија на можности која ќе биде употребена во иднина од заинтересираните страни – Општини, Региони, Министерства ;
- Подобрување на локалната патна инфраструктура преку елаборација на техничката документација за локалниот пат Ѓавато – Грчиште;
- Подобрување на знаењето и размена на искуства со експерти од Република Грција со цел да се подобрат условите на патната инфраструктура во ЈИПР како и студиска посета;
- Подобрување на духот на соработката помеѓу двата соседни региони, Регионот Централна Македонија во Грција и Југоисточниот плански регионот во Република Македонија.

